



# СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата, бр. 1032-900880, за одделни издавања 1032-900882 и за огласи 1032-900881.

Среда, 3 декември 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1600.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 23-638, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 23 619.

666.

Врз основа на чл. 56 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

#### Член 1

Во Тарифата на данокот на промет која е составен дел од Уредбата за Тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/52) се прават следни изменувања и дополнувања:

#### I. ВО ДЕЛОТ А — ПРОИЗВОДИ:

1. Зад тар. бр. 1 се додава нов тар. број кој гласи:

„1а Сите видови бензин Дин. 25.—“

Забелешка: 1) Даночната основица е 1 кг.

2) даночен обврзник е трговското претпријатие за промет со нафта и нафтини деривати „Југопетрол“ што ја набавува оваа стока непосредно од производителот или увозникот. Производителот или увозникот се даночни обврзници кога го ставаат во промет бензинот без посредување на трговското претпријатие „Југопетрол“.

3) Данокот по овој тар. бр. се плаќа од 12 ноември 1952 година.

На сите количини бензин затечен на 12 ноември 1952 година кај трговските претпријатија на големо и мало веднаш ќе се пресмета и наплати данокот по овој тар. број. По исклучок, трговските претпријатија за промет со нафта и нафтини деривати „Југопетрол“ ќе го плаќаат данокот по овој тар. бр. при ставањето на бензинот во промет.

2. Во тар. бројот 10 наместо даночната стопа „54%“ се става даночната стопа „35%“ и се додава забелешка:

„3) Данокот по стопата од 35% се плаќа од 27 јуни 1952 година.“

3. Во тар. бр. 14 место даночната стопа „дин. 40“ се става даночната стопа „дин. 35“ и се додава забелешка:

„4) Данокот по стопата од 35 дин. се плаќа од 6 август 1952 година.“

4. Во тар. бр. 16 место даночната стопа „дин. 35“ се става даночната стопа „дин. 25“ и се додава забелешка:

„3) Данокот по стопата од 25 дин. се плаќа од денот кога со решението од претседателот на стопанскиот совет на владата на народната република е определена нова — намалена продавна цена во смисла на Решението за намалување на единствените продавни цени на мало на маст и шеќер („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52).

4) На промет на сировините што служат за производство на алва („тан“), а кои се производат од семејно на сончоглед, афион и други семиња што служат за производство на уље за јадење, се плаќа данок по стопата од 120 дин. за еден килограм.“

5. Тар. бр. 18 се менува и гласи:

„Прехранбените производи врз базата на шеќер и какао производи:

- |                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) какао-маса, какао-путер и какао                                                                             | 60% |
| 2) чоколадо и чоколадни бонбони                                                                                | 60% |
| 3) други бонбони                                                                                               | 25% |
| 4) кекси                                                                                                       | 20% |
| 5) овошни преработки врз базата на шеќер (мармалад, желе, џем, компот, слатко, сируп, кандирано овоштие и др.) | 12% |

Забелешка: 1) На производите од какао-печачи со додаток на шеќер се плаќа данок по точ. 1 од овој тар. број.

2) Данокот по точ. 1 од овој тар. број не се плаќа кога какао-масата, какао-путерот и какаото се трошат за производство на чоколадо и чоколадни бонбони во исто претпријатие и кога им се продаваат на други индустриски претпријатија за производство чоколадо и чоколадни бонбони. Ако индустриските претпријатија не ќе ги преработат овие сировини во чоколадо и чоколадни бонбони, туку ќе ги стават на друг начин во промет должни се да платат данок од продавната цена што ќе ја постигнат.“

6. Во тар. бр. 19 забелешката 3 се менува и гласи:

„3) Одобренијата за набавка и употреба на шпирит за потребите од точ. 1, 2 и 3 од овој тар. бр. ги издава републичкиот орган на управата надлежен за стопанството кој може ова овластение да го пренесе на народните одбори чии одобренија ќе ги контролира во секој поедин случај.“

Одобренијата за набавка и употреба на шпирит по стопата од точ. 3 за производство на алкохолни пијалоци, можат да им се издаваат само на специјализираните претпријатија за производство на алкохолни пијалоци кои ќе ги определи републичкиот орган на управата надлежен за стопанството. Производителите на шпирит можат да издаваат шпирит по стопата од точ. 3 за производство на алкохолни пијалоци само по одобренијата што ќе бидат издадени по влегувањето во сила на оваа уредба.

За набавка и трошење на шпирит за целите од точ. 1 и 2, денатурисан со општите средства за денатурисање и за набавка на шпирит по точ. 4 — не е потребно одобрение.“

7. Во тар. бр. 23 наименувањето и стопата на данокот се менуваат и гласат:

„Вештачки јаки алкохолни пијалоци:

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| 1) ликер          | 50% |
| 2) други пијалоци | 14% |

и се додава забелешка:

„3) Сојузниот орган на управата надлежен за стопанство може да определи сите или поодделни претпријатија да не плаќаат данок на промет на вештачки ракии што се направени врз базата на шпирит набавен по стопата од точ. 3 на тар. бр. 19, или да го плаќаат по стопата помала или поголема од стопата од точ. 2 од овој тар. број.“

8. На крај на тар. бр. 25 се додава забелешка:

„6) На промет на зимска салама индустриските претпријатија плаќаат данок по стопата од 30% од продавната цена.“

9. Во тар. бројот 28 место даночната стопа „25“ се става даночна стопа „11,3%“ и се додава:

„Забелешка: 1) Данокот по стопата од 11,3% се плаќа од определената продавна цена на мало. — Оваа забелешка важи од 4 август 1952 година.

2) За време од 1 јануари до 3 август 1952 година како даночна основица служеше определената продажна цена на мало по одбиток на работот што му е одобрен на купувачот од производителот.“

10. Во тар. бр. 29 точ. 5 се менува и гласи:

„5) Производи на прехранбената гранка:

А) Прехранбените производи врз базата на шеќер и креното производите:

(1) какао-маса, какао-пудер и какао 75%  
(2) чоколадо и чоколадни бонбони 75%  
(3) други бонбони 50%  
(4) кекси 35%

(5) овошни преработки врз базата на шеќер (мармалад, желе, џем, компот, слатко, сируп, кандирано овошје и други) 25%

Б) Вештачки јаки алкохолни пијалоци:

(1) ликер 70%  
(2) други пијалоци 25%  
В) Сириште течност и во прав 20%

Г) Слаткарски производи со шеќер и со други производи за засладување 18%

На крај на тар. бр. 29 се додава нова забелешка:

„3) За производите од точ. 5 под б) важи забелешката 1 и 2 кој тар. бр. 23.

4) Како слаткарски производи од точ. 5 под г) се сметаат сите видови колачи и слатки, сладолед и други слични слаткарски производи, осем производите особено споменати во овој тар. бр. за кои е пропишана друга даночна стопа. Не се сметаат како слаткарски производи во смисла на овој тар. бр. топли и хладни пијалоци.

5) Покрај данокот по овој тар. бр., слаткарските дуќани, угостителските претпријатија и другите вршители на угостителските услуги плаќаат уште и данок по тар. бр. 7 на делот Б) од Тарифата на снот свој промет.

6) Данокот по овој тар. бр. го плаќаат приватните занаетчиски дуќани и други приватни лица како и оние државни занаетчиски претпријатија, занаетчиските задруги и занаетчиските претпријатија на задругните и општествените организации што ги применуваат стопите на акумулацијата и фондовите пропишани за занаетчиството.“

## II. ВО ДЕЛОТ Б — УСЛУГИ:

1. Во тар. бр. 3 напменувањето и даночните стопи се менуваат и гласат:

„На наемнини на недвижни ствари и права на нив се плаќа данок од износот на наемнината (кирија), и тоа:

1) на наемнини на згради или делови на згради (станови, локали, птн.):  
ако наемнината изнесува:

| Преку до    | данокот изнесува динари |
|-------------|-------------------------|
| 400         | 3                       |
| 400 800     | 6                       |
| 800 1.200   | 10                      |
| 1.200 1.600 | 15                      |
| 1.600 2.000 | 20                      |
| 2.000 3.000 | 30                      |
| 3.000 4.000 | 40                      |
| 4.000 6.000 | 60                      |
| 6.000       | 3%;                     |

2) на наемнини на други недвижни ствари и права на недвижни ствари, од износот или вредноста на наемнината 2%.“

2. Во тар. бр. 7 забелешката 3 се менува и гласи:

„На прометот на алкохолни пијалоци од сопствено производство и на промет на други производи од сопствено производство од прехранбената гранка што се предвидени во тар. бр. 29 делот А на Тарифата, угостителските претпријатија, слаткарските дуќани и другите вршители на угостителски услуги должни се да платат данок по соодветниот тар. бр. од делот А на Тарифата, а покрај тоа уште и данок по овој тар. бр. на снот свој промет, без обзир дали е во прашање

промет на сопствени производи или производи набавени од други.

3. Во тар. бр. 8 се прават следни изменувања и дополнувања:

а) напменувањето и стопата под „Исклучително“ се менуваат и гласат:

„1) На надокнадата за вршење градежни услуги 10%“

2) На надокнадата за вршење шпедитерски, транспортни и товарно-истоварувачки услуги 20%“

б) на крајот на забелешката 4 се додава: „—од надокнадата за градежните, транспортните и товарно-истоварувачките услуги не може да се одбие вредноста на потрошениот материјал“;

в) забелешката 7 се менува и гласи:

„Данокот по овој тар. бр. не се плаќа:

а) на надокнада за превозење пошта;

б) на надокнада за градежни услуги за изградба на станбени згради на работниците и службениците и за изградба на згради по Уредбата на Владата на НР Македонија за изградба станбени згради за бегалците од Егејска Македонија;

в) на надокнадата што ја примаат учениците и редовните студенти за поучување други ученици.“

## III. ВО ДЕЛОТ В — ДОБРА:

Во тар. бр. 1 после забелешката 12 се додава нова забелешка:

„12а) Ако договорот за пренесување недвижности не е навремено пријавен од даночниот обврзник, облогот на данокот по овој тар. бр. ќе се изврши како да настанала даночната обврска на денот на пријавувањето односно на денот кога се открила даночната обврска што не исклучува да се применат прописите за казните. По исклучок, по договорите за пренесување недвижности што се склучени и пријавени пред 1 јануари 1947 година, по кои уште не е извршен облог на таксата односно данокот на промет, ќе се обложи данокот на промет спрема даночната основица и по даночната стопа што важела на 1 јануари 1947 година.“

### Член 2

Доколку во чл. 1 од оваа уредба не е инаку предвидено, данокот по стопите од оваа уредба се плаќа од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

### Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народните одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,  
Милентије Поповиќ, с. р.

## 667.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ

### Член 1

Во чл. 2 од Уредбата за укинување на индустриските бонови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/52) се додава нов став 3 кој гласи:

„На уживателите на пензии и инвалидни чии пензии и инвалидни не ќе билат преведени на нови износи по прописите од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) до 31 декември 1952 година, ќе им се исплатуваат од 1 јануари 1953 година аконтации на пензиите и инвалидните само во износите што се исплатувани досега во готови пари (пен-

зија односно инвалиднина и парична надомнада наместо бонови за прехрана), а не и противвредноста на индустриските бонови, со тоа што на уживателите на пензии, доколку овие износи се помали од минималните пензии по чл. 7 од Уредбата за определување и преводбе на пензиите и инвалиднините, ќе им се исплатуваат минималните износи од 4.500 односно 3.500 динари месечно.“

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

По овластение од Стопански совет  
на Владата на ФНРЈ

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија  
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

## 668.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА  
УРЕДБАТА ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ЗА  
ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ НА ТРГОВСКИТЕ  
ПРЕТПРИЈАТИЈА

## Член 1

Во Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) ставот 2 на членот 1 се менува и гласи:

„Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и на продавниците на производителните претпријатија и на набавно-продавните задруги, а нема да се применуваат на продавниците на земјоделските задруги, занаетчиските задруги и државните занаетчиски дуќани.“

## Член 2

Членот 22 се менува и гласи:

„Сојузниот орган на управата надлежен за стопанство може по исклучок да им определи на поодделни трговски претпријатија или за поодделни артикли марка за покрие на трошковите на трговијата и за акумулацијата и фондовите (брuto приход).“

Овластението од претходниот став може сојузниот орган на управата надлежен за стопанство да го пренесе на републиканските органи на управата надлежни за стопанство.“

## Член 3

Во првиот став на членот 24 после зборот „по-значителното салдо“ се брише зборот „на остварените“.

## Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а одредбите од оваа уредба ќе се применуваат од 1 јули 1952 година.

28 ноември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет  
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

## 669.

Врз основа на чл. 78 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ОД НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВРЕМЕНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА НЕОСИГУРЕНИТЕ ФАМИЛИИ НА БОРЦИТЕ ОД НОВ И ПОЈ, ИНВАЛИДИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ, КАКО И НА ФАМИЛИИТЕ НА ЖРТВИТЕ ОД ФАШИСТИЧКИОТ ТЕРОР ОД 19 ДЕКЕМВРИ 1944 ГОДИНА

## Член 1

Се укинува Решението од Националниот комитет за ослободување на Југославија за издавање временна парична помош на неосигурените фамилии на борците од НОВ и ПОЈ, инвалидите од Народноослободителната војна и нивните фамилии, како и на фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор („Службен лист на ДФЈ“, бр. 3/45), како и сите прописи што ги донеле сојузните органи врз основа на тоа решение или поради неговото применување.

## Член 2

Жртвите од фашистичкиот терор и фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор имаат право на постojана државна помош.

Обемот и условите за постојана државна помош на жртвите од фашистичкиот терор и на фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор, како и помошните на други материјално неосигурени лица, ги утврдуваат народните републики со свои прописи.

## Член 3

Лицата кои како жртви од фашистичкиот терор или како членови на фамилии на жртви од фашистичкиот терор здобиле право на државна помош по прописите споменати во чл. 1 од оваа уредба ги задржуваат под условите предвидени во тие прописи, правата здобивени до влегувањето во сила на прописите на народните републики предвидени во чл. 2 од оваа уредба.

## Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател

на Советот за народно здравје  
и социјална политика,  
др Павле Грегориќ, с. р.

## 670.

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ и чл. 16 од Законот за здобивање научен степен доктор на науки, Владата на ФНРЈ по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА ДИПЛОМИТЕ И ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТИТЕ И СЕМЕСТРИТЕ ОД СТРАНСКИ ФАКУЛТЕТИ

## Член 1

Членот 13 од Уредбата за нострификација на дипломите и за признавање на испитите и семестрите од странски факултети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/49) се укинува.

Членовите 14 и 15 стануваат членови 13 и 14.

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година  
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател  
на Советот за наука и култура,  
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

671.

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ и чл. 16 од Законот за здобивање научен степен доктор на науки, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ донесува

## УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА ДИПЛОМИТЕ И ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТИТЕ И СЕМЕСТРИТЕ ЗДОБИВЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА НА СТРАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ И ВИСОКИ ШКОЛИ

## Член 1

Се укинува Уредбата за нострификација на дипломите и за признавање испитите и семестрите здобивени за време на војната на странски универзитети и високи школи („Службен лист на ДФЈ“, бр. 50/45).

## Член 2

Нострифицирањето на дипломите и признавањето на испитите и семестрите здобивени за време на војната на странски универзитети и високи школи ќе се врши по одредбите на Уредбата за нострификација на дипломите и за признавање испитите и семестрите од странски факултети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/49).

## Член 3

Со влегувањето во сила на оваа уредба сите невршени предмети за нострифицирање на дипломите здобивени за време на војната на странски универзитети и високи школи ќе им се испратат на соодветните односно сродните факултети на натамошна работа, а решенијата што се донесени врз основа на уредбата од чл. 1 остануваат во важност.

## Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година  
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател  
на Советот за наука и култура,  
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

672.

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на поморството на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА  
ЗА ЛУЧКИТЕ ПРАЗНИЦИ

## Член 1

Во лукуите на Федеративна Народна Република Југославија не се работи во дните што се определени за лучки празници.

## Член 2

Лучките празници се:

- 1) во сите луки на Федеративна Народна Република Југославија:
  - а) недела
  - б) 1 јануари (Нова година)
  - в) 1 и 2 мај (денот на работниците)
  - г) 29 и 30 ноември (денот на Републиката)
- 2) во лукуите на НР Црна Гора — 13 јули (денот на Народното востание на НР Црна Гора).
- 3) во лукуите на НР Хрватска и НР Босна и Херцеговина — 27 јули (денот на Народното востание на НР Хрватска и НР Босна и Херцеговина).

## Член 3

Се овластува Министерот на поморството на ФНРЈ да може за лучки празници да прогласи и други дни што ќе бидат од надлежните државни органи прогласени за државни или народни празници.

## Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година  
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,  
Макс Баке, с. р.

673.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на поморството на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ПОМОРСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

## Член 1

Се укинува Главната дирекција на поморско-техничките претпријатија, со седиште во Сплит, основана со Уредбата за оснивањето Главна дирекција на поморско-техничките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 108/48 и бр. 30/50).

## Член 2

Ликвидацијата на работењето на укинатата Главна дирекција на поморско-техничките претпријатија, аналогно на одредбите од Уредбата за постапката на ликвидацијата на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51), ќе ја изврши ликвидационата комисија што ќе ја назначи Министерот на поморството на ФНРЈ.

## Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година  
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,  
Макс Баке, с. р.

674.

Врз основа на чл. 9 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52), Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА МЛЕКАРСТВО

1) Се оснива Институт за млекарство со задача да работи на унапредување на млекарството.

Институтот за млекарство (во намотомшиниот текст: Институт) е претсметковна установа со самостојно финансирање, а седиштето му е во Белград.

2) Институтот ги има овие задачи:

а) проучување проблеми од областа на млекарството и подавање предлози за решавање на тие проблеми и за донесување соодветни прописи, како и прописи за прометот на млекото и млечните производи;

б) проучување проблеми на производството и хигиенските мерки при производството на млеко заради подобрување квалитетот за млекото;

в) проучување условите за подобрување технолошките процеси, со цел да се подобри квалитетот на млечните производи, нивната стандардизација и типизација;

г) проучување прашања на економијата на млекарството, со цел да се усоврши системот на работата на млекарските претпријатија и нивните поточни;

д) оспособување стручни кадри за млекарството, како и објавување и примена во пракса на добивените резултати и здобивеното искуство;

е) работа во врска со заштитните знакови за поседени видови и квалитети на млечни производи;

ж) издавање стручни публикации од областа на млекарството и работа на пропагирање на потрошувачката на млеко и млечни производи преку филмови, изложби, панаѓури и сл.;

з) изработка градежни и монтажни проекти и технички нацрти на машините и приборот; укажување стручна помош при изработка на програмата на инвестициона изградба на објектите за обработка и преработка на млеко, како и испитување на домашната и странската опрема, помошните и погонскиот материјал поради стандардизација типовите на млекарни и нивната опрема;

и) одржување врски со Централниот координационен одбор за поделба на помошта од УНИЦЕФ при Владата на ФНРЈ;

к) координација на работењето со установите, организациите и сродните институти во земјата, чија работа може да биде полезна за унапредувањето на млекарството, како и одржување врски со странски млекарски организации и научно истражувачки установи;

л) спроведување на програмата за изградба на млекарската индустрија што ја помага фондот на Обединетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ);

м) давање совети по сите прашања од областа на млекарството што се поставуваат од страна на млекарските претпријатија, организации и установи.

3) Институтот има својство на правно лице.

За своите обврски институтот одговара со средствата на кои го има правото на управување.

Институтот го има правото на управување со имотот што ќе му го додели Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерството на финансии на ФНРЈ.

4) Институтот ги остварува приходите:

а) од надокнадите што ги прима за услугите што се бараат од Институтот;

б) од издавањето на стручни публикации од областа на млекарството и од надокнадите за елаборатите за организацијата и технолошките процеси во млекарството;

в) од непредвидените примања.

5) Институтот има свои фондови, и тоа:

а) Фонд на сопствените инвестиции, и

б) фонд за наградување на работниците и службените.

6) Со Институтот управува одбор во кој влегуваат претставници на млекарски претпријатија од поголемо значење од поодделни народни републики, два претставника од работниот колектив на Институтот и директорот на Институтот, како и истапани млекарски стручњаци и научни работници.

Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ ги определува млекарските претпријатија чишто претставници влегуваат во одборот.

Членовите на одборот ги именува Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Начинот на организирањето на одборот, како и дополнително примање на членови на одборот, се регулира со правилата на Институтот.

7) Со работењето на Институтот непосредно раковои директор.

Директорот на Институтот е наредбодавец за извршување на претсметката.

8) Службениците и работниците на Институтот се плаќаат по прописите за платите на службениците и работниците кај државните органи.

9) Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ донесува правила со кои поблиску ќе се регулира организацијата и начинот на работењето на Институтот, правата и должностите на управниот одбор и на директорот, како и други прашања во врска со работењето на Институтот.

10) Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ врши надзор над работењето на Институтот.

11) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,  
и Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје

и социјална политика,

до Павле Грегориќ, с. р.

675.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ Владата на ФНРЈ по предлог од Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА УКИНУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈА

1) Се укинува Одборот за кинематографија што постои при Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

2) Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за оснивање Одбор за кинематографија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52).

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ

и Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател

на Советот за наука и култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

676.

Врз основа на чл. 60 и 68 од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, а по претходно прибавено мислење на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија издавам

**НАРЕДБА****ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДНИ И ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИИ**

1) Во смисла на чл. 60 од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните заводи за социјално осигурување на народните републики должни се да извршат повторни лекарски прегледи на уживателите на инвалидни и инвалидски пензии. Овие прегледи треба да се извршат при самото преведување, а доколку оваа работа не ќе се изврши во текот на преведувањето треба да се заврши најдоцна во срок од шест месеци по преведувањето.

2) За да се заврши оваа работа на време веднаш треба да се основа потребен број инвалидско-пензионни комисии особено за оваа работа, водејќи сметка во комисиите да влезат искусни стручњаци.

Во инвалидско-пензионите комисии влегува потребен број лекари, лекари-специјалисти и претставници на синдикатот од онаа струка на која им припаѓа осигуреникот.

3) При оценката на работната неспособност комисијата е должна да се придржува кон Напатствието за постапката за установување инвалидност и за определување правата на осигурениците во случај на инвалидност („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/52). Членовите на комисијата можат да бидат повикани на дисциплинска одговорност, ако не се придржуваат кон пропишаната постапка.

4) Ако при прегледувањето се установи дека кај уживателите на инвалидна односно инвалидска пензија или фамилијарна пензија настанала промена во намалувањето на работната способност директорот на заводот за социјално осигурување на народната република ќе донесе решение за намалувањето, наголемувањето или укинувањето на правото на инвалидна односно инвалидска пензија.

Против ова решение осигуреникот може да подаде приговор до управниот одбор на заводот којшто пред да го донесе решението ќе ја консултира вишата инвалидско-пензионна комисија.

5) На повторен преглед ќе се упатат само уживателите на инвалидни и инвалидски пензии помлади од 55 години (машки) односно 50 години (жени), и тоа на тој начин што најпрво ќе се изврши преглед на уживателите на пензии и инвалидни помлади од 40 години (машки) односно 35 години (жени), потоа ќе се изврши преглед на помладите од 50 години (машки) односно 45 години (жени), и најпосле на сите преостанати.

На преглед исто така ќе се упатуваат и уживателите на фамилијарни пензии што го здобиле ова право врз основа на установената работна неспособност.

6) Прегледите треба да започнат на 15 декември 1952 година, а да се завршат најдоцна до 30 јуни 1953 година.

7) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 15336

18 ноември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за народно здравје  
и социјална политика,  
др Павле Грегориј, с. р.

Согласен,  
Министер на финансите на ФНРЈ,  
Милентије Поповиќ, с. р.

677.

Врз основа на чл. 26 и 27, во врска со чл. 13 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

**НАРЕДБА****ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌЕЊЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ**

1. Стопанските организации трошковите на меѓународниот транспорт како и другите услуги во меѓународниот стоквен промет (шпедитерски услуги, осигурување, квалитативна и квантитативна контрола на приемот на стоките, услуги на поморските агенции и др.) ги плаќаат на следен начин:

а) на домашните транспортни и други стопански организации што вршат услуги во меѓународниот стоквен промет (услужни организации) — исклучиво со динари, по званичен курс;

б) на странските транспортни организации кога вршат тие услуги без посредување на домашни услужни или транспортни организации — со соодветна странска валута.

Ако странските транспортни организации вршат услуги со посредување на домашни услужни или транспортни организации, стопанските организации вршат плаќања на домашните услужни односно транспортни организации со динари, по званичен курс.

2. Девизните средства потребни за плаќање на трошковите на меѓународниот транспорт на странски транспортни организации, Народната банка на ФНРЈ ги става на располагање по званичен курс, на терет на Фондот за покрие на општодржавните девизни потреби, и тоа било непосредно на домашните стопански организации, било на домашни транспортни и други услужни организации — кога се вршат тие услуги со нивно посредување.

3. На кој начин домашните транспортни и други услужни организации што вршат услуги во меѓународниот стоквен промет ќе ги покриваат своите сопствени девизни трошкови, односно кој дел од средствата стечени со вршењето на транспортни и други услуги во меѓународниот стоквен промет домашните транспортни и други услужни организации ќе добијат од Народната банка на ФНРЈ во вил на девизни средства, ќе се регулира со одделни прописи.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува на плаќањето на оние трошкови на меѓународниот транспорт и други услуги во меѓународниот стоквен промет што ќе настанат по нејзиното влегување во сила, осем во случајот на железничкиот транспорт, кај кого ќе се применуваат на сите неизмирени обврска без обзир кога настанале.

5. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат, доколку им се спротивни на одредбите од оваа наредба, следните прописи:

Наредбата за фактурисање на транспортните и други услуги во меѓународниот сообраќај, со своите изменувања и дополнувања („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/52 и бр. 9/52);

Напатствието за применување на Наредбата за фактурисање на транспортните и други услуги во меѓународниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52).

Бр. 9893

28 ноември 1952 година

Белград

По овластение  
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ  
Министерот на Владата на ФНРЈ  
Претседател  
на Советот за селско стопанство и шумарство,  
ниж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

678.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

### НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ

1. По точ. 2 од Наредбата за времено забранување увоз на некои производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/52), се додава нова точ. 3 која гласи:

„3) За производите наведени во точ. 1 од оваа наредба се забранува плаќање на странски продавачи, отворање документарни акредитиви, продолжување рокот на важноста на порано отворените акредитиви, издавање меници и гарантни писма.

Одредбата на претходниот став не се однесува до регулирањето обврските што настанале пред 1 октомври 1952 година.“

2. Поранешната точка 3 станува точ. 4.

Бр. 9904  
27 ноември 1952 година  
Белград

По овластение  
од Стопанскиот совет на Владата  
на ФНРЈ  
Министерот на Владата на ФНРЈ  
Претседател  
на Советот за селско стопанство  
и шумарство,  
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

679.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

### НАРЕДБА ЗА ИЗВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ

1) Стопанските организации што се по важеките прописи овластени за вршење работите на извоз на стоките наведени во точ. 2 од оваа наредба, должни се ако сомневаат странскиот купувач да сака, наведените стоки натаму да ги реекспортира на начинот што им нанесува штета на стопанските интереси на Федеративна Народна Република Југославија — ќе побара од стопанските органи на земјата — корисник писмена потврда дека стоките нема натаму да ги реекспортира.

2) Одредбата од претходната точка се однесува до извозот на следниве производи:

челик, железо, отпадоци и старо железо, алуминиум, отпадоци и легури од алуминиум; бакар блистер и електролит, руда, отпадоци и легури од бакар, бакарен сулфат; олово руда и концентрат, отпадоци, легури; феромолибден и легури; бизмут; сребро и легури; хромова руда и концентрат; пиритна руда, концентрат и пиритни изгоретини; цинк метал, концентрат и прав; жива; антимон; месингани бакарни и бронзани преработки; нафта и нафтини деривати; алуминиум-хлорид; калциум-карбид; сумпорна киселина; глицерин, сиркова слама.

3) Стопанските организации од точ. 1 од оваа наредба не можат во никој случај да ги продаваат стоките наведени во претходната точка на оние странски купувачи за кои веќе од досегашното работење утврдиле дека југословенските извезени стоки натаму ги реекспортираат на начинот што им бил противен на стопанските интереси на Федеративна Народна Република Југославија.

4) Стопанските организации ќе се казнат за прекршок на одредбите од оваа наредба од чл. 22 точ.

8 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење.

5) Оваа наредба влегува во сила одма.

Бр. 9985  
28 ноември 1952 година  
Белград

По овластение  
од Стопанскиот совет на Владата  
на ФНРЈ  
Министерот на Владата на ФНРЈ  
Претседател  
на Советот за селско стопанство  
и шумарство,  
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

680.

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за поморската пилотажа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/49) издавам

### НАРЕДБА ЗА УКИНУВАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО КРАЈБРЕЖНО ПИЛОТИРАЊЕ НА РЕЛАЦИЈАТА ОД РТОТ КАМЕЊАК ДО РИЈЕКА

1. Се укинува задолжителното крајбрежно пилотирање на релацијата од ртот Камењак до Ријека, што е пропишано со точ. I од Наредбата за воспоставување на задолжително крајбрежно и лучко пилотирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/50).

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 9612  
24 ноември 1952 година  
Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,  
Бакс Баке, с. р.

681.

Врз основа на чл. 11 од Уредбата за наголемување закупнини за станбените и работните простории („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ пропишува

### НАПАТСТВИЕ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАГОЛЕМУ- ВАЊЕ ЗАКУПНИНИ ЗА СТАНБЕНИТЕ И РАБОТ- НИТЕ ПРОСТОРИИ

Со чл. 1 од уредбата

1. Како станбени и работни простории во смисла на прописите од Уредбата за наголемување закупнини за станбените и работните простории (во натамошниот текст: уредба), се сметаат сите простории што се наменети за становање, за вршење стопанска дејност, за сместување стоки, за канцелариски потреби или за друга употреба, без обзир на материјалот од кој се направени.

Како работни простории не се сметаат празни земјишта (плацеви) кои служат за сместување стоки (огрев, градежен материјал и др.) или за други цели.

2. Наголемувањето на постоеќите закупнини за 100% се однесува до:

а) закупнините за станбените и работните простории чија висина, според важеките прописи од надлежниот државен орган, е определена во процент од износот на закупнината што важела пред 6 април 1941 година;

б) закупнините за станбените и работните простории што се договорени во граници на пропишаниот најнизок и највисок износ или се во тие граници определени од надлежниот државен орган;



в) закупнините за станбените и работните простории чиј износ е определен со решение од органот на народниот одбор надлежен за станбени работи (на пр.: во случај на издавање во закуп простории во новоизградени згради, како и простории што не се порано издавани во закуп и сл.);

г) закупнините чиј највисок и најнизок износ е определен со пропис или со решение од надлежниот државен орган а закупецот сепак пристапил да плаќа закупнина која го преминува определениот износ.

3. Ако се издаваат поодделни простории во пазакуп (празни или наместени), издавачот на просторите во пазакуп може да ја поголеми постоеќата пазакупнина според поголемената закупнина која сразмерно отстапа на просториите издадени во пазакуп (на пр.: закупец на стан од три соби издал во пазакуп една наместена соба за 1.000 динари месечна закупнина, во кој износ, покрај надокнадата за празна соба, е содржана и надокнадата за употреба на мебелот, за потрошена електрична енергија и сл. Ако на денот кога влегла во сила уредбата закупецот на станот плаќал на име закупнина за целиот стан 750 динари месечно, тој може постоеќата пазакупнина да ја поголеми само за 250 динари месечно, колку од вкупното поголемување на закупнината за целиот стан отстапа на празната соба издадена во пазакуп, т.е. за една третина од 750 динари).

4. Поголемување на закупнината за 100% не се однесува до закупнините за станбени и работни простории издадени во закуп на странски државјани, на странски претпријатија и установи, бидејќи овие закупнини, аналогно на важејќите прописи, се утврдени со слободно договарање помеѓу закуподавецот и закупецот.

5. Како постоеќа закупнина се смета закупнината што се плаќала за месецот октомври 1952 година.

Ако е закупнината договорена делум во пари а делум или во целост во чинидби или други давања од страна на закупецот, придонесот се плаќа според проценетата закупна вредност на просториите издадени во закуп, т.е. според паричната надокнада што би се плаќала во готови пари кога би се издале тие простории во закуп само за пари. Оваа проценка ја врши органот на народниот одбор на општината односно градот надлежен за станбени работи.

#### Со чл. 2 од уредбата

6. За станбените и работните простории за кои се поголемува постоеќата закупнина за 100%, вкупниот износ на поголемувањето, т.е. 50% од новата — поголемена закупнина закуподавецот е должен да го уплатува како придонес во фондот за одржување згради (во натамошниот текст: фонд).

7. Во поглед на просториите за кои е закупнината утврдена со слободно договарање помеѓу закуподавецот и закупецот (точ. 4 од ова напатствие), закуподавецот на такви простории е должен да уплатува во фондот 50% од закупнината што ја прима за тие простории. Секоја промена за закупнината за овие простории закуподавецот е должен да ја пријави до органот на народниот одбор на општината, односно градот надлежен за финансии во срок од 15 дена.

8. Доколку по влегувањето во сила на уредбата ќе се договорат слободна закупнина помала од онаа што важела на 1 ноември 1952 година, придонесот и натаму ќе се плаќа во износот што и' одговара на закупнината од 1 ноември 1952 година.

#### Со чл. 3 од уредбата

9. Собственикот на станбени и работни простории е должен во срок од 15 дена од денот на издавањето во закуп да му пријави на органот на народниот одбор на општината, градот односно градската општина со одредени права надлежен за финансии издавањето во закуп на овие станбени и работни простории кои пред тоа самиот ги користел за становање или за вршење на својата работна дејност. Во истиот срок е должен да поднесе пријава и сопственикот на про-

сториите во нови или обновени згради што ќе ги издаде во закуп по влегувањето во сила на уредбата.

10. Органот на народниот одбор на градот односно на општината надлежен за станбени работи ќе ја определи закупнината за овие станбени и работни простории кои не биле на 1 ноември 1952 година издадени во закуп, осем во случај ако за такви простории, аналогно на важејќите прописи, закупнината се утврдува со слободно договарање (точ. 4 од ова напатствие).

Одредбата од претходниот став не се однесува до станбените и работните простории што ги користи самиот сопственик односно органот за управување.

Како закупци во смисла на ова напатствие се сметаат и состанарите. Ако органот на народниот одбор надлежен за станбени работи не ја определи висината на закупнината на состанарите, а тие меѓусебно не можат да се согласат за плаќањето на закупнината, одлука за тоа ќе донесе органот на народниот одбор надлежен за станбени работи.

11. За станбените и работните простории што ќе бидат издадени во закуп до 1 ноември 1952 година, закуподавецот е должен да уплати како придонес во фондот 50% од закупнината што е определена по точ. 10 од ова напатствие односно договорена во случајот предвиден во точ. 4 од ова напатствие.

#### Со чл. 4 од уредбата

12. Придонес не плаќаат:

а) државните органи, установите и стопанските организации за просториите што ги користат самите за вршење на својата дејност во зградите што им се дадени на управување;

б) задругите, задружните и општествените организации и нивните претпријатија, за просториите во сопствени згради, што ги користат самите за вршење на својата дејност;

в) сопствениците на приватни згради на станбените простории во кои живеат било тие сами, било членовите од нивната поблиска фамилија или други лица што се должни сопствениците или членовите од нивната фамилија да ги издржуваат, како и сопствениците на приватни згради за работните простории што ги користат тие или членовите од нивната поблиска фамилија за вршење на својата работна дејност.

Одредбата од претходниот став нема да се применува во случај ако член од поблиската фамилија на сопственикот односно лицето што е должен тој да го издржува — плаќа закупнина.

Во случај на сосопственост, сосопствениците не плаќаат придонес за станбените и работните простории во кои живеат самите односно кои ги користат за вршење на својата работна дејност, ако тие простории одговараат на нивниот сосопственички дел. Ако користат поголеми простории од оние што им припаѓаат спрема сосопственичкиот дел, плаќаат придонес на закупната вредност односно закупнина за просториите што го преминуваат нивниот сосопственички дел;

г) закупците на станбените и работните простории што ги издаваат закупените простории во пазакуп — на износот на примената пазакупнина;

д) сопствениците на згради односно органите за управување на станбените простории што ги користат бесплатно настојниците на згради.

13. Придонесот се плаќа и за станбените и работните простории дадени на бесплатна употреба и уживање. Ова важи и во случај кога сопствениците и сосопствениците на приватните згради даваат на бесплатна употреба и уживање дел од својот стан односно од своите работни простории.

Во случајот од претходниот став, како основа за утврдување висината на придонесот служи проценетата закупна вредност на станбените и работните простории дадени на бесплатна употреба односно уживање. Оваа проценка ја врши органот на народниот одбор на општината односно градот надлежен за станбени работи.

14. За оние згради односно станбени и работни простории за кои не се плаќа придонес во смисла на



точ. 12 под а), б) и д) од ова напатствие, а чии приход не е ослободен од плаќање данок на доход, било трајно или времено, основницата за облог на данокот за доход се утврдува спрема новата закупна вредност на такви згради односно станбени и работни простории, т.е. спрема закупнината која би се плаќала кога би се издале такви простории во закуп. За зградите односно станбените и работните простории на чија закупнина се плаќа придонес, основницата за облог на данокот на доход се утврдува спрема новата закупнина а по одбитокот на платениот придонес.

15. Со сопственикот односно сопственикот во смисла на ова напатствие се издначува лицето што има право на плодуюживање на станбените односно работните простории.

Ако зградата односно станбените и работните простории влегуваат во заоставштина која не е расправена, одредбите од ова напатствие за сопственикот важат за наследниците што ги уживаат тие простории.

Ако просториите на кои постои право на плодуюживање не ги користи плодуюживателот туку сопственикот, за тие простории не важи ослободувањето од точ. 12 под в) од ова напатствие.

Со сопственикот односно сопственикот во смисла на ова напатствие се издначуваат и задругарите — членови на станбена задруга во поглед на просториите во кои живеат самите односно кои ги користат како свои за вршење на својата работна дејност, а кои се сопственост на станбена задруга чии се членови тие.

#### Со чл. 5 од уредбата

16. Придонесот се уплатува еднаш месечно. Ако се плаќа закупнината уназад, придонесот се уплатува до 15-иот во наредниот месец. Ако се плаќа закупнината унапред, придонесот се плаќа до 15-иот ден во истиот месец. Ако се наплатува закупнината преку суд, придонесот се уплатува во срок од три дена од денот на судската наплата на закупнината.

17. Придонесот го уплатува закуподавецот одделно за секоја зграда. Во случај на сопственост, сопствениците се должни да го уплатуваат придонесот сразмерно со висината на закупнината која отпаѓа на нивниот сопственички дел.

18. Придонесот се уплатува кај Народната банка на ФНРЈ преку органот на народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со одделни прازа надлежен за финансии на чие подрачје се наоѓа зградата. Ако народниот одбор на околицата односно на градот го пренел правото за наплата на данокот на народниот одбор на општината, уплатата на придонесот се врши кај односната општина.

По исклучок, обврзниците на придонесот што ги вршат своите плаќања преку бирман, можат да го уплатат со бирман и придонесот. Во тој случај уплатата на придонесот се врши одделно за секоја општина. Ако уплатителот на територијата на една општина има повеќе згради, на грбот од бирманскиот налог треба да се назначат соодветните износи на придонесот одделно за секоја зграда.

19. За извршената уплата на придонесот на уплатителот му се издава потврда.

20. Органот на народниот одбор надлежен за финансии кој во смисла на претходните одредби врши наплата на придонесот, го евидентира наплатениот придонес одделно по општините и наплатениот износ го полага на крај на секој ден при филијалата на Народната банка на ФНРЈ на својата сметка во групата сметки бр. 667 — Фонд за одржување згради, што ја води филијалата на Народната банка на ФНРЈ одделно за секој народен одбор што врши наплата на придонесот. Општините што вршат наплата на придонесот се должни наплатените износи на придонесот да ги полагаат во сроковите во кои го уплатуваат и данокот, и тоа на своја одделна сметка во групата сметки бр. 667 која се води при филијата на Народната банка на ФНРЈ.

21. За сопственик на сметка бр. 667 — Фонд за одржување згради се смета оној народен одбор што ја врши уплатата на придонесот.

#### Со чл. 6 од уредбата

22. Органот надлежен за финансии на народниот одбор што врши наплата на придонесот е должен да води евиденција за задолжувањето и наплата на придонесот. Оваа евиденција се води за секоја зграда и за секој народен одбор на општината одвоено. Евиденцијата треба да содржи следни податоци: 1) презиме и име и адреса на обврзникот на придонесот; 2) место, улица и куќен број на зградата за која се плаќа придонесот; 3) податоци за годишниот и месечниот износ на задолжувањето на придонесот; 4) уплатен износ на придонесот по месеците како и уплатен износ на каматите и трошковите за присилната наплата, со назначување датумот на уплатата и редниот број на дневникот на уплатата; и 5) податоци за присилната наплата, одлагање на наплата, за отпис и сл.

23. Во поглед на сопственичките згради евиденцијата исто така се води одделно за секоја зграда, со тоа што треба да се назначат и сопствениците и деловите на сопственоста на зградата, како и износот на придонесот што отпаѓа на поодделни сопственици.

24. За станбените и работните простории со кои управуваат државните органи (управите за станбени згради и сл.), како и за станбените и работните простории што се сопственост на задруги, на задружници и општествени организации, народниот одбор надлежен за наплата на придонесот и за водење евиденција (точ. 18 и 22 од ова напатствие) може да одобри придонесот да се уплатува во еден износ за сите згради што се наоѓаат на територијата на една општина, ако дотичниот орган за управување односно задругата, задружната и општествената организација води евиденција за уплатата и задолжувањето на придонесот по зградите. Во таков случај оваа евиденција нема да ја води органот на народниот одбор надлежен за финансии.

#### Со чл. 7 од уредбата

Придонесот за фондот за одржување згради се отпишува ако се поднесе доказ дека закупнината не можела да биде наплатена ни преку суд. Доколку придонесот бил уплатен, па се поднесе дополнително доказ за ненаплативоста на закупнината за која е придонесот уплатен, уплатениот износ ќе му се врати на уплатителот, односно ќе се засмета во отплатата на придонесот што досега за плаќање за наредниот временски период.

26. Органот надлежен за наплата на придонесот ќе ја одложи неговата наплата ако се поднесе доказ дека за наплата на закупнината е поднесена тужба до надлежниот суд. Во таков случај може да се одложи наплата само за придонесот што отпаѓа на закупнината за која е поднесена тужба за наплата и тоа само на определено време, а најдоцна до наплатата по правосилната судска одлука.

Ако во смисла на точ. 26 од ова напатствие е одложена наплата на придонесот, а закуподавецот ни за идните три месеца не може да ја наплати закупнината од закупенот против кого поднел тужба за наплата на долгуваната закупнина за претходниот временски период, органот што ја врши наплатата на придонесот може да го одложи плаќањето на придонесот за натамошните три месеци, и тоа само до завршетокот на судската постапка по тужбата за наплата на долгуваната закупнина за претходниот временски период. Ако со судската постапка се утврди ненаплативост на закупнината за која е поднесена тужба за претходниот временски период, ќе се смета како ненаплатива и ненаплатената закупнина за идните три месеци, за која не е поднесена тужба.

Во случај на наплата на закупнината за која било одложено плаќањето на придонесот во смисла на претходниот став, закуподавецот е должен во срок од три дена од денот на наплатувањето на долгуваната закупнина да го уплати соодветниот придонес.

28. Ако закупнината која е сметана како ненаплатива во смисла на точ. 25—27 од ова напатствие, се наплати дополнително, закуподавецот е должен да го уплати соодветниот износ на придонесот на така

наплатениот износ на закупнината, и тоа најдоцна во рок од 15 дена од денот на наплатувањето.

Со чл. 8 од уредбата

29. Закуподавците што не ќе го уплатат во определен срок придонесот кој се должни да го платат, — плаќаат за ненавременно уплатениот износ на придонесот камата по стопата од 12% годишно, сметајќи од првиот ден по доспеалоста па до денот на наплатата. Наплатениот износ на каматите се внесува во буџетот на народниот одбор кој врши наплата на придонесот.

30. Одлагањето на плаќањето на придонесот не го ослободува обврзаникот на придонесот од плаќање камати за она време за кое наплатата на придонесот била одложена. Во случај на отпис на придонесот поради ненаплатеност на закупнината се отпишува и каматата што се однесува до отпишаниот износ на придонесот.

Со чл. 9 од уредбата

31. Средствата од фондот за одржување згради не смеат да се трошат додека не ќе се донесат посебни прописи за нивното користење.

Со чл. 10 од уредбата

32. Со пропишаната парична казна посебно се казнува закуподавецот, а посебно закупецот. Во случај вината да ја сториле повеќе сопственици, со пропишаната парична казна ќе се казни секој сопственик посебно.

33. Како прикривање на закупниот однос во смисла на чл. 10 од уредбата се смета и неподнесувањето во определен срок пријави и други податоци што се должни да ги поднесат закуподавците.

Со чл. 12 од уредбата

34. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 ноември 1952 година.

Бр. 10160

2 декември 1952 година

Белград

По овластение од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

682.

Врз основа на чл. 82 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), а со цел правилно да се спроведат одредбите на чл. 80 од истата уредба, Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ пропишува

### НАПАТСТВИЕ

#### ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

1. До донесувањето на нови прописи за испитите, а сообразно на чл. 80 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, приправниците, како и службениците што се должни да полагаат стручен испит по Уредбата за задолжително полагање на стручните испити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/50), ќе полагаат испити по досегашните правилници за приправничкиот стаж и стручните испити.

2. Управните и извршните службеници, како и службениците што се преведени на нови плати по одредбите на чл. 14 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, ќе го полагаат, по правило, испитот што е определен за звањата во кои се затечени тие службеници на 1 април 1952 година.

По исклучок од одредбата на претходниот став, службениците, кои по преведувањето на нови звања вршат работи различни од оние што ги вршеле до

преведувањето, нема да полагаат стручен испит спрема звањето во кое се затечени. Тие службеници ќе ги полагаат стручните испити спрема работите што ги вршат постојано. (На пример, службеникот што е затечен во звањето помлад персонален референт а е преведен во звањето сметковен режисер, нема да го полага стручниот испит пропишан за звањето помлад персонален референт, туку испитот за сметковен режисер).

Во случаите од претходниот став ќе се изврши замена на порано донесените решенија за испитите како би биле службениците навремено запознаени со програмата на испитите што се должни да ги полагаат.

3. Службениците кои на денот на преведувањето се затечени во звањата на струката на плаќавање, ќе го полагаат стручниот испит по програмата определена за службениците од економско-комерцијалната струка, а службениците на контролно-инспекциската струка — по програмата определена за звањето помлад управен референт, ако надлежниот старешина не определи службеникот да го полага испитот по програмата од некоја друга струка кој им одговара на струката спрема и на работите што ги врши фактички сега службеникот.

4. Ако службеникот не е преведен спрема звањето во кое е затечен, туку спрема некое ниско звање ќе го полага испитот по програмата предвидена за она звање спрема кое е извршено преведувањето.

Согласно на претходната одредба службениците што се преведени во звање за кое се бара виша стручна спрема ќе го полагаат испитот по програмите предвидени за виша стручна спрема, а службениците што се преведени во звање за кое се бара средна стручна спрема ќе полагаат испит за звањето за кое се бара таа спрема. (На пример, ако службеникот што има средна стручна спрема е затечен во звањето помлад економист, а е преведен во звањето пристав, ќе полага испит по програмата предвидена за звањето помлад комерцијалист, а не по програмата што е предвидена за звањето помлад економист).

5. Канцеларските службеници, без обзир на звањето и струката во која се затечени на денот на преведувањето, ќе ги полагаат испитите по програмата предвидена за службениците од административната струка и тоа:

- а) писар — по програмата определена за писар;
- б) архивар II класа, помошен канцеларски референт, економ, архивар I класа и канцеларски референт — по програмата определена за помошен административен манипулант;
- в) дактилограф, стенограф и дебетен стенограф по програмите определени за тие звања;
- г) матичар по програмата за административен пристав.

6. Испитите ќе се полагаат пред испитни комисии кај оние органи што се предвидени во правилниците за испитите, осем за струките: финансиска, економско-комерцијална, индустриско-техничка, градежна, геолошка, земјоделска и шумарска.

Испитните комисии за струките наведени во претходниот став за службениците што го имаат звањето за кое се бара ниска стручна спрема се формираат при организационата единица каде што е запослен службеникот, ако старешината на единицата не определи инаку.

За службениците од финансиската, економско-комерцијалната, индустриско-техничката, градежната, геолошката, земјоделската или шумарската струка, што го имаат звањето за кое се бара средна или виша стручна спрема, испитните комисии ќе се формираат при органите што ќе ги определи надлежноста секретаријат на владата за персонална служба. Членовите на испитните комисии ќе ги именува секретаријатот на владата за персонална служба.

Сите железнички службеници и службениците на пт, ќе ги полагаат стручните испити кај органите што ќе ги определи Главната дирекција на југословенските железници односно Главната дирекција на поштите.

Пријавите за стручни испити ќе се поднесуваат до органите наведени во претходните ставови.

7. За службениците на установите за кои се донесени посебни прописи за платите, надлежните старешини ќе определат кои испити им одговараат на звањата што ги добиле службениците по новите прописи.

Старешините на споменатите установи ќе издаваат поблиски напатствија со цел да се согласат досегашните прописи за стручните испити со новите звања што ги добиле службениците по посебните прописи.

8. Службеник не може да се унапредува во више звање или во виши платен разред се дури не ќе го положи стручниот испит што е должен да го положи по Уредбата за задолжителното полагање на стручните испити.

9. Испитите ќе се полагаат спрема програмите што се веќе објавени за поодделни струки, со тоа што службениците се должни да ги познаваат новите прописи што се донесени по издавањето на програмата.

При испитувањето ќе се обрне внимание во прв ред на тоа да ли службеникот темелно ги познава прописите на службата во која е запослен.

Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба ќе се грижи да се внесат нужни измени во програмите и за тоа да се издадат потребни напатствија.

10. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2862

24 ноември 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ,  
Претседател на Советот за законодавство  
и изградба на народната власт на Владата  
на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

683.

Врз основа на чл. 82 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), а по предлог од Комисијата на Владата на ФНРЈ, Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ пропишува

### НАПАТСТВИЕ

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 34 НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

1) Во основните школи на село и во народните одбори на општините на село служителите, по правило, можат да се примаат во служба само како договорни (хонорарни), а не како редовни службеници.

Наградата на служител како на договорен (хонорарен) службеник може да се договори најповеќе до износот на почетната плата на помошниот службеник, т.е. до 4.000 динари месечно.

Висината на хонорарот се определува спрема времето што го проводи службеникот фактички на работа.

2) По исклучок, во основните школи на село и во народните одбори во општините на село можат да се примаат служители и како редовни службеници само ако спрема обемот на работите би биле запослени полно работно време во текот на целата година.

За назначување по одредбата од претходниот став потребна е согласност од претседателот на народниот одбор на околицата.

3) Одредбите на точ. 1 важат и за служителите во школите што не се на село, ако спрема обемот на работите нема фактички потреба да работат полно работно време во текот на целата година.

4) На служителите во основните школи и во народните одбори на општините на село кои спрема ова напатствие не можат да го задржат статусот на редовни службеници ќе им се откаже службата, со тоа што по истекот на отказниот срок можат да се назначат како договорни (хонорарни) службеници.

За другите служители, за кои ќе се утврди дека во текот на целата година ќе бидат запослени полно работно време, треба да се прибави согласност од

претседателот на народниот одбор на околицата во смисла на точ. 2 од ова напатствие.

5) Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2863

24 ноември 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ и  
Претседател на Советот за законодавство  
и изградба на народната власт на Владата  
на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

684.

Врз основа на чл. 82, ст. 2 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/52), а по предлог од Комисијата на Владата на ФНРЈ, Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишува

### НАПАТСТВИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА КОИ ШТО ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА НА СУДИЈА, ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ И АРБИТЕР НА ДРЖАВНАТА АРБИТРАЖА

На службеник кој по престанокот на функцијата на судија, јавен обвинител или арбитер на државната арбитража непосредно преминува во управна служба кај некој државен орган, или во управната служба на некоја установа, му се определува звањето по одредбите што важат за управните службеници.

На службеникот што има виша стручна спрема не може при таквото преминување да му се определи ниско звање, и тоа:

а) на службеник што бил судија на околински суд, околински јавен обвинител или арбитер на окружна државна арбитража — ниско звање од референт;

б) на службеник што бил судија на окружен суд, заменик на јавниот обвинител на народната република, окружен јавен обвинител или арбитер на републичка односно покраинска државна арбитража — ниско звање од виши референт;

в) на службеник што бил судија на Врховниот суд на ФНРЈ или на врховен суд на народна република, заменик на Јавниот обвинител на ФНРЈ, арбитер на Сојузната или Главната државна арбитража — ниско звање од советник.

На службениците под а) што немаат виша стручна спрема не може при споменатото преминување да им се определи ниско звање од звањето пристав, а на службениците под б) и в) — ниско звање од звањето референт.

Бр. 2864

24 ноември 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ  
и Претседател  
на Советот за законодавство и изградба на  
народната власт на Владата на ФНРЈ.  
Едвард Кардељ, с. р.

685.

Врз основа на чл. 137 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии пропишувам

### НАПАТСТВИЕ

#### ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ИНВАЛИДНОСТА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ИНВАЛИДНОСТ

##### 1. Постапка на инвалидските комисии

1) Кога лекарот што го лекува осигуреникот ќе установи дека настанило намалување или губиток на

работната способност трајно или за подолго време од една година, го упатува осигуреникот до инвалидско-пензионата комисија за да се утврди инвалидноста.

По исклучок, лекарот ќе го упати до инвалидско-пензионата комисија и осигуреникот чие намалување на работната способност по предвидување нема да трае подолго од една година, а не постојат услови да му се дава за сето време на лекувањето болесничко материјално обезбедување (на пример: состојба по кршењето коски, ампутација и други повреди која постепено се подобрува).

При упатувањето на осигуреникот до инвалидско-пензионата комисија лекарот односно здравствената комисија дојдини се да испратат до комисијата извештај кој содржи: дијагноза на болеста, траењето и видот на применето лекување, резултати на лекувањето и мислење на лекарот за состојбата на работната способност. Кои извештајот лекарот е должен да ја приложи сета расположлива документација за болеста на осигуреникот (резултати на извршените лабораториски прегледи, рентгенски и други специјалистички прегледи, списица листа од болница, налез и мислење од здравствената комисија ако осигуреникот бил упатуван до оваа комисија итн.).

До инвалидско-пензионите комисији нема да се упатуваат осигурениците кај кои постојат услови за продолжување на болувањето преку една година од причината што постои веројатност дека со продолжението лекување напивно ќе се оспособи за работа.

2) Инвалидско-пензионите комисији даваат налез и мислење за постоењето на инвалидноста врз основа на извештајот и документацијата испратени од лекарите, што го лекувале осигуреникот и врз основа на извештиот преглед на осигуреникот. Комисијата може, по потреба, да определи да се извршат дополнителни прегледи на осигуреникот во определени здравствени установи, како и да повика соодветни лекари-специјалисти и други стручњаци да дадат свој налез и мислење при самиот преглед на осигуреникот од страна на комисијата.

Инвалидско-пензионите комисији работат задолжително во полн состав.

3) Кога даваат налез и оценка за постоење или непостоење инвалидноста, за степенот и карактерот на инвалидноста, како и за можноста за користење на преостаната работна способност, инвалидско-пензионите комисији задолжително ќе се придржуваат кон „Стручните напатствија за оценување на работната способност во случај на инвалидноста на осигурениците“, што ги издава Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Налезите и оценките за намалувањето односно губитокот на работната способност се даваат во писмена форма на пропишаниот единствен образец. Во својот налез и оценка инвалидско-пензионата комисија задолжително установава:

а) дали е осигуреникот способен да ги врши работите на своето занимање односно дејност, било со полно било со скратено работно време, со потребно образложение, на пример:

(Пример 1) Градежен инженер со субкоронарна мача на срцето не е воопшто способен да врши теренска работа, но може да работи во презентиски завод со скратено работно време.

(Пример 2) Рударски работник-копач, со појакно проширување на плуќата, и хроничен бронхитис и почетна дегенерација на срцето не е способен да работи како копач в јама, но е способен со полно работно време да ги врши работите на површината на рудникот или во некоја друга дејност (градежништво, земјоделство и сл.).

(Пример 3) Работник — дрводелец (стручен) болува од дегенеративни промени на кичмата и големите зглобови на нозете, кои му оневозможуваат долго стоене. Способен е за работа во својата струка со скратено работно време од 3 до 4 часа. Со обзир на промените на кичмата и зглобовите се појавуваат при долго стоене и покретите при работењето појакно бол-

ки кои му оневозможуваат да работи. Во овој случај тешко би било да се најде запослување со полно работно време;

б) ако осигуреникот не е воопшто способен да ги врши работите на своето занимање односно дејност, или е способен тие работи да ги врши само со скратено време — дали е способен да ги врши соодветните работи од друго занимање односно дејност со полно или скратено работно време; при тоа треба да се образложи зошто осигуреникот не е способен да ги врши работите на своето занимање, а е способен да ги врши работите на друго занимање (да се опишат условите на работењето, функциите на поодделни органи при вршењето на односите работи и слично), на пример:

Прецизион механичар поради потполна вкоченост на левата шака по згледувањето, не е воопшто способен да ги врши работите на своето занимање, но по преквалификацијата напивно е способен да работи со полно работно време на некоја машина каде главно ја употребува десната рака, а со левата може да си помага кај извесни потребни зафати на машината. (И без преквалификација може да работи со полно работно време како работородител во работилница.) Времето потребно за преквалификација изнесува околу три месеци. На новата работа заработува просечно околу 30% помалку отколку во своето поранешно занимање. Намалувањето на работната способност изнесува трајно 35%—40%. Во неговото поранешно занимање нужно е потребна напивно предизвиканост на прстите и зглобовите на двете раце, а неупотребливоста на левата шака предизвикува напивно неспособност за работа во тоа занимање;

в) ако инвалидноста на осигуреникот (напивно или делумична) е од времен карактер, било за вршење работи на неговото занимање, било за работите на друго занимање, за кое време и во која мерка ќе биде осигуреникот неспособен да ги врши работите на своето занимање или некое друго занимање или каква и да било работа, на пример:

Осигуреник (физички работник или службеник) со чир на дванаестопалачното црево (ulcus duodeni), со пенетрација и јака стеноза, со многу лоша општа состојба е напивно времено неспособен за секоја работа. Комисијата во таков случај ќе го определи времето за кое не смеа да врши работи на своето или на кое и да било друго занимање, а тоа време, спрема општата состојба на болесникот го определува комисијата индивидуално (11—16—18 месеци).

г) ако е работната способност намалена било трајно било времено — да се назначи точниот процент на намалувањето на работната способност и, кога е намалувањето на работната способност времено — да се определи предвидливото траење на утврдениот процент на намалувањето на работната способност, на пример:

Осигуреник, рудар — копач, стар 46 година, болува од Emphysema pulmonum, Bronchitis chron., Cor pulmonale. Општата работна способност е намалена за 35%—40%, а професионалната за 50% трајно. Не е повеќе способен за работа во рударска јама, а способен е за работите на површината на рудникот или во некое друго занимање. Намалувањето на способноста постои за тоа што другата работа и ефектот на работа та ја намалуваат заработката;

д) ако осигуреникот е напивно и трајно неспособен за која и да било соодветна работа — подробно образложение за тоа;

е) ако е во прашање анатомско или функционално оштетување на организмот кое не влијае посредно на редовното вршење на работите на осигурениковото занимање, какви процени му предизвикува на осигуреникот во неговата редовна професионална дејност, на пример:

Губиток на долниот екстремитет кај стручен службеник на претежно канцеларска работа во основа не влијае на неговата работа, но сепак му го отежнува движењето, доаѓањето на работите на занимањето од работа а може во поодделни случаи и

душевно негативно да се одразува. Степенот на инвалидност во вакви случаи може просечно да се оцени со 25 до 40% намалување на работната способност.

4) Наказот и оценката за инвалидност на осигуреникот мораат да бидат потполни, прецизни и јасни, така што органите на заводот за социјално осигурување да можат врз основа на истите да донесат правилно решение за материјалните и другите права на осигуреникот врз основа на законот.

## II. Постапка на заводот за социјално осигурување

а) Подготвување решенија

5) Врз основа на наказот и оценката на инвалидско-пензионата комисија во заводот за социјално осигурување на околицата (градот) се подготвува предлог за определување правата на осигуреникот врз основа на законот.

Овој предлог треба да содржи:

а) разврстување на осигуреникот во определена група на инвалидност спрема процентот на намалувањето на работната способност (чл. 33 од Законот за социјалното осигурување);

б) мислење за преостанатата работна способност на осигуреникот за конкретната можност на неговото запослување на иста или друга работа, со полно или скратено работно време;

в) мислење за траењето на инвалидност;

г) мислење за постоење или непостоење на условите за преквалификација на осигуреникот, како и за времето што е потребно за преквалификација, водејќи сметка за индивидуалните способности и наклоности на поодделен осигуреник;

д) определување на материјалните права на осигуреникот додека трае инвалидност од определениот степен, со обзир на тоа дали се упатува осигуреникот на друга работа или на преквалификација, или не се упатува, како и со обзир на намалувањето на редовните приходи на осигуреникот за време додека работи на друга работа;

е) определување рокот за повторен преглед на осигуреникот со цел да се установи нов процент на инвалидност, измена на работното време или промена на работата на која што е упатен осигуреникот.

6) Донесување решенија

6) Извршниот одбор на заводот за социјално осигурување по предлогот што е подготвен во Заводот и разгледувањето на материјалот што е примен од инвалидско-пензионата комисија донесува решение за тоа дали му се признава на осигуреникот делимична или полна инвалидност и — ако се признава — во која инвалидска група се распоредува осигуреникот и за кое време, како и какви материјални права му се признаваат (инвалиднина, односно инвалидска пензија) и за кое време.

7) За да се обезбеди правилно донесување решение за упатување на осигуреникот на друга работа или за преквалификација, како и поради несмекавано извршување на донесените решенија, заводот за социјално осигурување на околицата (градот) е должен, во непосредна соработка со надлежното биро за посредување на трудот и во согласност со претпријатието односно установата во која треба да се упати осигуреникот, претходно да реши и утврди на кое работно место, со какво работно време и во кој срок осигуреникот ќе се запосли поради промената на работата односно преквалификацијата.

8) Кога донесува решение за запослување осигуреникот на друга работа или за преквалификација, извршниот одбор ќе ги зема во обзир конкретните можности за промената на работата односно преквалификацијата првенствено во истото претпријатие односно установа, а потоа во другите претпријатија и установи во истото место. По исклучок, кога е во прашање преквалификација на осигуреникот во специјална установа за рехабилитација на инвалидите, осигуреникот може да биде упатен на преквалификација и во некое друго место на неговото живеење.

9) Кога ги определува условите за преквалификација заводот ќе води сметка и за целисходноста на преквалификацијата со обзир на староста на осигуре-

никот, земајќи ја како критериум границата на староста од 50 години за мажи и 45 години за жени.

в) Извршување на решенијата

10) Решенијата на заводот за социјално осигурување на околицата (градот) со кои им се спредуваат правата на осигурениците во врска со признаената инвалидност, ги извршува:

а) ако се работи за материјалните права за време на временна инвалидност до две години — заводот што го донел решението;

б) ако се работи за материјалните права за признаената трајна инвалидност или за инвалидност што ќе трае подолго од две години — надлежниот завод за социјално осигурување на народната република;

в) ако се работи за упатување на осигуреникот на друга работа или за преквалификација на осигуреникот — заводот што го донел решението.

11) Бирите за посредување на трудот се должни првенствено да ги обезбедат работата на инвалидите на трудот што се оспособени за работите на друго занимање. Советите за стопанство на околицата (градот) ќе им дадат при тоа помош на бирите за посредување на трудот водејќи сметка на такава лична првенствено да им се обезбеди запослување во претпријатијата и установите на народниот одбор.

12) Сите претпријатија, установите и надлежностите при кои постои фактична можност за запослување на инвалидите на трудот што можат да работат на иста работа со скратено работно време или на друга работа со полно работно време или на работа згодна за обезбедување на преквалификацијата на инвалидите на трудот, должни се во смисла на решенијата од заводот за социјално осигурување да обезбедат такви запослувања односно преквалификации.

Кога се работи за упатување на друга работа во друго претпријатие ќе се смета дека постојат услови ако тоа претпријатие запослува редовно 6—10 работници односно службеници од истото или слично занимање.

За тоа дали постојат или не постојат услови за запослување и преквалификација на инвалидите на трудот при поодделни организациони единици решава по потреба советот на околската (градската) арбитража за одлучување по отказите (чл. 9 од Уредбата за постапката за откажување на работниот однос — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52).

На осигурениците што се упатени на друга работа претпријатието односно установата не може да им даде отказ осем во случаите во кои отказот не може да се побие во смисла на чл. 20 од Уредбата за заснивањето и престанокот на работниот однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 84/48).

Бидејќи на лицата упатени на преквалификација во претпријатие или установа заводот за социјално осигурување им дава полна материјална надомнада, претпријатијата односно установите не се должни за тоа време да им даваат плата.

Лицата оспособени за друго занимање имаат право на материјално обезбедување како и лицата што се наоѓаат времено во работен однос, а покрај тоа имаат и право на надомнада до висината на поранешната плата, за сето време додека не ќе им се обезбеди соодветна работа.

Лицата оспособени за друго занимање не можат да се упатуваат на работи за кои немаат работна способност. Оспособувањето за ново занимање се установува во редовната постапка, со тоа што се уважува признаениот степен на стручноста и порано положените стручни испити.

## III. Завршни одредби

14) Постапката предвидена со ова постановление важи аналогно и за вишите инвалидско-пензионски комитети односно за заводите за социјално осигурување на народните републики при донесувањето на решенијата во втор степен.

15) Ова напатствие ќе се применува во сето и во постапката за ревизија на инвалидските права по порано донесените решенија во смисла на Наредбата за лекарскиот преглед на сите уживатели на инвалидни и инвалидски пензии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/52).

16) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Со влегувањето во сила на ова напатствие престануваат да важат односно се менуваат следните точки на Главата II од Пондиските напатствија за применувањето на Законот за социјално осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и прописите што се донесени врз основа на тој закон:

а) во точ. 23 од Пондиските напатствија за применувањето на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и прописите донесени врз основа на тој закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/50) се бришат ставовите 1 и 2

б) Точката 27 се брише;

в) Точката 28 се менува и гласи:

„Опратината може по ист основ да се исплати само еднаш, а се исплатува кога ќе се установи дека намалувањето на способноста за работа е трајно, односно дека ќе трае подолго од една година.“

г) Во точ. 30, на крајот на ст. 1 се додава нова реченица која гласи:

„Како запослување на друга работа се смета и работа со скратено работно време на иста или слична работа.“

Ставот 2 на истата точка се менува и гласи:

„Ако претпријатието нема можност уживателот на инвалидизацијата да го запосли на друга работа, или со скратено работно време на иста или слична работа, должно е во истиот срок за тоа да го извести надлежниот завод за социјално осигурување поради донесување решение за упатувањето на осигуреникот на друга работа во друго претпријатие односно установа.“

Во ставот 3 од истата точка на крајот се додава нова реченица, која гласи:

„За тоа дали осигуреникот без оправдан разлог не сакал да стапи на определена работа се просудува во смисла на одредбата од чл. 9 ст. 3 од Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено во работен однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52).“

д) Точката 32 се менува и гласи:

„Ако осигуреникот — стручен работник, односно службеник со стручна спрема ја изгубил способноста за работа во својата струка односно специјалност, а не може да врши ни некоја друга работа што и' одговара неговата стручна спрема, е задолжен на преквалификација ако за истата постојат условите со обзир на неговата општа работна способност, годините на животот и стручноста.“

е) Точката 33 се брише.

ж) Точката 34 се менува и гласи:

„На осигуреникот — стручен работник, односно на службеникот со стручна спрема, на кој поради намалувањето на општата работна способност не му е намалена и способноста за работа во неговата струка или специјалност, така што по завршеното лекување да може да продолжи да ја врши својата поранешна работа со полно редовно работно време, му припаѓа инвалидизација по основот на намалувањето на општата работна способност само ако тоа намалување, спрема оценката на инвалидско-пензионерна комисија, фактички влијае на животот на осигуреникот во самото вршење на работата.“

Ако таков осигуреник не може натаму да ја врши поранешната работа со полно редовно работно време или може да врши само некоја друга работа, за која му припаѓа помала плата, неговите права се определу-

ваат по прописите што важат за осигурениците упатени на друга работа.“

ж) Точките 35, 36 и 38 се бришат.

Бр. 15335

Белград, 25 ноември 1952 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,  
др Павле Грегориќ, с. р.

686.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), донесувам

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА БЕНЗИН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ ПРЕТСТАВНИШТВА И ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА ТОЈ БЕНЗИН**

1. Трговските претпријатија за пресмет со нафта и нафтни деривати („Југосепрол“) ќе продаваат моторен бензин за потребите на странските дипломатски претставништва по цените што важеле до 12 ноември 1952 година, а во количина што ќе ги определи Министерството на надворешните работи на ФНРЈ во согласност со Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

2. Разликата помеѓу новите — нагосмените цени на бензин и цените што важеле до 12 ноември 1952 година, претпријатијата од претходната точка од ова решение ќе ја надокнадат на терет на сметката бр. 800473 — „Разлика во цените на бензин за странските дипломатски претставништва“, која се води при Народната банка на ФНРЈ.

3. Продажбата на бензин по повластените цени од точ. 1 ќе се врши врз основа на одделните бојови карт, врз основа на определени количини, им ги издава на странските претставништва Министерството на надворешните работи на ФНРЈ.

4. Ова решение влегува во сила одма.

Бр. 10005

Белград, 24 ноември 1952 година

По овластение

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ  
Министерот на финансите на ФНРЈ,  
Милентије Поповиќ, с. р.

687.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА**

1) Во првата половина на 1953 година ќе се изврши проценка на основните средства на стопанските претпријатија.

2) Во Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ се формира Централна комисија за проценка чиј членови ги определува Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, со тоа што во оваа комисија ќе влегува и претставник од Министерството на народната одбрана.

3) Централната комисија за проценка има задача да го приготви и организира спроведувањето на оваа проценка.

4) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 10004

Белград, 26 ноември 1952 година

По овластение од Стопанскиот Совет на Владата на ФНРЈ

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија и градежништво,  
Светозар Вукмановиќ, с. р.

688

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженјата, соборите и другите јавни собранија, а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО**  
**НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СВЕШТЕНИЦИТЕ НА СТА-**  
**РОКАТОЛИЧКАТА ЦРКВА НА ФНРЈ „ГРГУР НИН-**  
**СКИ“ СО СЕДИШТЕ ВО ЗАГРЕБ**

Се одобрува според поднесените правила и програма оснивањето и работењето на Здружението на свештениците на Строкатоличката црква на ФНРЈ „Гргур Нински“ со седиште во Загреб, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. 12548

15 ноември 1952 година

Белград

Министер на внатрешните работи  
на ФНРЈ,  
**Александар Ранковиќ, с. р.**

689.

Врз основа на чл. 11 и ст. 2 на чл. 16 од Законот за печатот донесувам

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ВНЕСУВА И РАСТУРА ВО ФЕ-**  
**ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**  
**СВЕСКАТА 8, ЗА АВГУСТ 1952, НА СПИСАНИЕТО**  
**„ГОЛОС ПРАВОСЛАВИЈА“**

Се забранува внесувањето во Федеративна Народна Република Југославија и растурањето во земјата на свеската 8, за август 1952, на списанието „Голос православни“ што го издава во Берлин Епархиалное Управление Германской Епархии Московской Патриархии, бидејќи содржи написи со кои се одобрува и помага дејствувањето на надворешните непријатели на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. 16529

21 ноември 1952 година

Белград

Министер на внатрешните работи  
на ФНРЈ,  
**Александар Ранковиќ, с. р.**

690.

Врз основа на чл. 1 ст. 2 од Уредбата за продолжување сроковите за ревизија на решенијата за преведување на службениците на нови звања и плати, Комисијата на Владата на ФНРЈ донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА**  
**РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОДЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИ-**  
**ЦИТЕ ОД НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ НА НОВИ**  
**ЗВАЊА И ПЛАТИ**

Срокот за ревизија на решенијата за преведување на службениците од Народната банка на ФНРЈ на нови звања и плати се продолжува до 1 јануари 1953 година.

Бр. 2332

28 ноември 1952 година

Белград

За Комисијата на Владата на ФНРЈ  
Секретарот на Владата на ФНРЈ  
За персонална служба,  
**Велько Зековиќ, с. р.**

691.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ЈУГОСЛОВЕНКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА**  
**МАШИНСКИ КЛУЧЕВИ**

1. Сојузната комисија за стандардизација донесе следни југословенски стандарди:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Отвори за клучеви                   | JUS M. B1.013 |
| Толеранции на отворите за клучеви   | JUS K. G5.011 |
| Едноставни кратки отворени клучеви  | JUS K. G5.022 |
| Четвртаести затворени клучеви       | JUS K. G5.023 |
| Усадни шестострани свиткани клучеви | JUS K. G5.040 |
| Насадни клучеви од 8—36 мм          | JUS K. G5.050 |
| Насадни клучеви од 41—80 мм         | JUS K. G5.051 |
| Насадни четвртаести клучеви         | JUS K. G5.060 |
| Усадни четвртаести клучеви          | JUS K. G5.070 |

Изведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација кое е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 април 1953 година.

Бр. 327

27 ноември 1952 година

Белград

За Претседателот  
на Сојузната комисија за стандардизација,  
**Бранислав Станковиќ, с. р.**

## УКАЗИ

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија донесува

**УКАЗ**  
**ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА ДР ЈОЖЕ ВИЛФАН ОД**  
**ДОЛЖНОСТ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН**  
**АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БУРМА**

Се оповикува од својата досегашна должност др Јоже Вилфан, вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Бурма.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2004

27 ноември 1952 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија  
Секретар, Претседател,  
Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија донесува

**УКАЗ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН**  
**АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-**  
**БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУРМА**

За вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Бурма се назначува Добрило Видиќ, ополномошен министер во Министерството на надворешните работи.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2005

27 ноември 1952 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија  
Секретар, Претседател,  
Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.



### ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ

„Службени лист Војне управе ЈНА југословенске зоне слободне територије Трста“ во бројот 9 од 24 ноември 1952 година објавува:

**Наредба бр. 74** за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за аеронавигација на земјиштето на селско стопанските добра и земјиштето на работните задруги;

**Наредба бр. 75** за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за трговските и угостителските комори;

**Наредба бр. 76** за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за застапништвото на странските фирми;

**Наредба бр. 77** за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за градежното проектирање;

**Наредба бр. 78** за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за градежната инспекција;

**Наредба бр. 79** за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за градењето;

**Наредба бр. 80** за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за заштита на трудните жени и мајките-доилки во работен (службенички) однос;

**Наредба бр. 81** за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за правото на службениците од општествените организации на отплатнина;

**Наредба бр. 82** — Одлука за изменување на Одлуката за именување околинска изборна комисија за околинјата Копар;

**Решенија** на Управникот на птт служба;

**Решение бр. 702** за издавање пригодна поштенска марка „Детска недела 1952“;

**Решение бр. 807** за издавање пригодни поштенски марки по повод на XV Олимпијадата во Хелсинки;

**Решение бр. 970** за издавање пригодни поштенски марки по повод „Денот на Морнарицата 1952“;

**Решение бр. 1030** за ставање во промет југословенските препечатени „партизански“ франко и порто марки.

### ОБНОВЕТЕ ЈА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се молат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ“ да ја обноват претплатата за 1953 година (да се види објаснението на последната страна на „Службениот лист на ФНРЈ“ број 53 и 54 за 1952 година).

Годишната претплата изнесува 1.000 динари а за странство 1.500 динари.

Доколку претплатата не ќе се обнови до 25 декември 1952 година ќе се запре испраќањето на листот од 1 јануари 1953 година.

Надлештвата, установите, претпријатијата и поединци можат да се претплатат спрема своите потреби. Претплатата се полага на тек. сметка бр. 1032-900880 кај филијалата на Народната банка во Белград.

### СОДРЖАЈ:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 666. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за Тарифата на данокот на промет                                                                                                                                                                                                                                            | 905    |
| 667. Уредба за дополнување на Уредбата за укинување на индустриските бонови                                                                                                                                                                                                                                                     | 906    |
| 668. Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за основите на работењето и за фондот на платите на трговските претпријатија                                                                                                                                                                                            | 907    |
| 669. Уредба за укинување на Решението од Националниот комитет за ослободување на Југославија за издавање временна парична помош на неосигурените фамилии на борците од НОВ и ПОЈ, инвалидите од Народноослободителната војна и нивните фамилии, како и на фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор од 19 декември 1944 година | 907    |
| 670. Уредба за изменување на Уредбата за нострификација на дипломите и за признавање испитите и семестрите од странски факултети                                                                                                                                                                                                | 907    |
| 671. Уредбата за укинување на Уредбата за нострификација на дипломите и за признавање испитите и семестрите здобивени за време на војната на странски университети и високи школи                                                                                                                                               | 908    |
| 672. Уредба за лучките празници                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 908    |
| 673. Уредба за укинување на Главната дирекција на поморско-техничките претпријатија                                                                                                                                                                                                                                             | 908    |
| 674. Решение за оснивање Институт за млекарство                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 909    |
| 675. Решение за укинување Одборот за кинематографија                                                                                                                                                                                                                                                                            | 909    |
| 676. Наредба за лекарски преглед на уживателите на инвалидни и инвалидски пензии                                                                                                                                                                                                                                                | 910    |
| 677. Наредба за начинот на плаќањето на транспортните трошкови и трошковите на услугите во меѓународниот стоковен промет                                                                                                                                                                                                        | 910    |
| 678. Наредба за дополнување на Наредбата за времената забрана увоз на некои производи                                                                                                                                                                                                                                           | 911    |
| 679. Наредба за извоз на некои производи                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 911    |
| 680. Наредба за укинување задолжителното крајбрежно пилотирање на релацијата од ртот Каменак до Ријека                                                                                                                                                                                                                          | 911    |
| 681. Напатствие за применување на Уредбата за наголемување закупниот за станбените и работните простори                                                                                                                                                                                                                         | 911    |
| 682. Напатствие за полагање стручни испити на службениците на државните органи и установи                                                                                                                                                                                                                                       | 914    |
| 683. Напатствие за спроведување на одредбите од чл. 34 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи                                                                                                                                                                                             | 915    |
| 684. Напатствие за определување звања на службениците на кои што им престанала функцијата на судија, јавен обвинител и арбитер на државната арбитража                                                                                                                                                                           | 915    |
| 685. Напатствие за постапката за установавање инвалидност и за определување правата на осигурениците во случај на инвалидност                                                                                                                                                                                                   | 915    |
| 686. Решение за продајните цени на бензин за потребите на странските дипломатски претставништва и за надокнадата (регресот) на разликите во цените на тој бензин                                                                                                                                                                | 918    |
| 687. Решение за проценка на основните средства на стопанските претпријатија и за формирање централна комисија за проценка                                                                                                                                                                                                       | 918    |
| 688. Решение за одобрување оснивањето и работењето на здружението на свештениците на Старокатоличката црква на ФНРЈ „Гргур Њински“ со седиште во Загреб                                                                                                                                                                         | 919    |
| 689. Решение за забрана да се внесува и растура во Федеративна Народна Република Југославија свеската 8, за август 1952, на списанието „Голос православни“                                                                                                                                                                      | 919    |
| 690. Решение за продолжување рокот за ревизија на решенијата за преводене на службениците од Народната банка на ФНРЈ на нови звања и плати                                                                                                                                                                                      | 919    |
| 691. Решение за Југословенските стандарди за машински клучеви                                                                                                                                                                                                                                                                   | 919    |

Издавачи „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевића Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевића Марка бр. 9. — Печат во Југословенското штампарско претпријатие, Белград